

BURЯА personal hair expert

Шампон против првут и за јакнење на косата

200 ml

BURЯА шампон против првут и за јакнење на косата без парабени, силикони, обезбедува забележителна козметичка ефикасност за здрава коса и скалп без првут. Збогатената формула на шампонот врз база на активни состојки допринесува во длабинско чистење, отстранување на првут, хидратација и раст на косата. Шампонот е идеално прилагоден за секојдневна употреба, дава обилна и кремаста пена, која лесно се испира.

Како делува BURЯА шампонот против првут и за јакнење на косата?

Со технологијата на здружено делување на активни состојки **BURЯА шампонот против првут и за јакнење на коса** ефикасно го контролира формирањето на првут, додека истовремено нежно ги отстранува нечистотиите и формираните луспи (сквами) од кожата на главата и косата. Неговата блага формулација ги смирува иритациите на кожата на главата, намалувајќи ја појавата на чешање уште после првото миење, додека неговите посебни агенси даваат здрав сјај и мекоост. Сувиот првут исчезнува веќе после неколку дена од секојдневната употреба на шампонот.

Piroctone Olamine е дерматолошки призната активна состојка против првут, која има двојно дејство во шампонот. Ја ограничува пролиферацијата на габичките *Pityrosporum ovale* (*Malassezia furfur*) присутни во флората на скалпот и ја намалува прекумерната десквамација на клетките на епидермисот. Многубројните истражувања за ефикасноста на оваа супстанца покажале дека помага и против наследното губење на косата. **Piroctone Olamine** има антисебороичен ефект, делува бактериостатски и фунгицидно, намалувајќи го потенцијалот за создавање на првут и масење на кожата на главата. Го ублажува непријатното чешање, ја враќа рН рамнотежата на скалпот, ефикасно го отстранува настанатиот првут, обновувајќи го микробиомот на скалпот и додатно го стимулира растот на косата. Делува благотворно и регенерирачки на кожата на главата, а позитивните ефекти ги дава во сите фази на раст на влакната.

Biotinoyl Tripeptide-1 го стимулира метаболизмот на клетките на косата и кожата. Го убрзува растот и го јакне коренот на косата, давајќи и сјаен изглед. Се врзува за сите делови од косата, а благодарение на репарирачките својства, ѝ дава на косата сјај, волумен и ја подобрува еластичноста.

Салицилна киселина (*Salicylic Acid*) делува кератолитички, ги отстранува формираните луспи (сквами) од кожата на главата, го омекнува и отстранува првутот.

Овошните киселини (*АНА – алфа хидрокси киселини*) делуваат на ексфолијација и пролиферација на клетките на кожата, со што ефикасно ги отстрануваат изумрените клетки и создаваат нови здрави клетки на кожата.

Јаболкова киселина (*Malic Acid*) ја штити косата од загадување и ги неутрализира настанатите алкални остатоци, што ѝ обезбедува на косата дополнителен сјај и лелеавост. Го детоксифицира скалпот и ги отстранува тешките метали.

Олеанолинска киселина (*Oleanolic acid*) со потекло од лист на маслинка, ја инхибира 5 α редуктазата, со што се намалува опаѓањето на косата. Го спречува кинењето на косата и го убрзува растот на нова коса. Го успорува процесот на губење на косата, кој настанува како последица на себороичниот дерматит. Ја прави косата посилна и поздрава. Обезбедува мекост на косата и го олеснува расчешлувањето.

Апигенин (*Apigenin*) ја подобрува микроциркулацијата на кожата на главата и го стимулира клеточниот метаболизам, зголемувајќи ја достапноста на кислород и овозможувајќи подобра размена на хранливи материи во фоликулите на влакната. На косата ѝ дава сјај и можност за лесно обликување. Обезбедува интензивна хидратација и исхрана на скалпот.

Протеините од семе на сладок бадем ја прават косата мека и здрава. Тие го спречуваат опаѓањето и кршењето на косата, зголемувајќи го нејзиниот сјај. Се врзуваат за оштетената коса и на тој начин помагаат во подобрување на состојбата и изгледот на косата.

Магнезиум хлорид (*Magnesium Chloride*) ја смирува кожата на главата, влијае на отстранување на статичкото наелектризирање на косата, спречувајќи оштетувања при изведување на козметички процедури и чешлање. Ја намалува статичката наелектризираност и кинење на косата. Го зајакнува скалпот и допринесува во поздрав изглед.

Состав (INCI): Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Disodium Cocoamphodiacetate, Glycerin, Propylene Glycol, Parfum, Phenoxyethanol, Piroctone Olamine, Polyquaternium-10, Magnesium Chloride, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Salicylic Acid, Butylene Glycol, Malic Acid, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Seed Extract, Actinidia Chinensis (Kiwi) Fruit Juice, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Juice, Citrus Grandis (Grapefruit) Juice, Pyrus Malus (Apple) Juice, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, PPG-26-Buteth-26, Oleanolic Acid, Apigenin, Biotinoyl Tripeptide-1, Ethylhexylglycerin, Citric Acid, Disodium EDTA, CI 74180

Начин на употреба: Се наноси на мокра коса, нежно се масира, се остава да делува 3 минути и потоа се одмива со млека вода.

Напомена: Само за надворешна употреба.

Начин на чување: Да се чува на температура до 25 °C и надвор од дофат на деца.

Рок на употреба: 3 години.

Пакување: Туба 200 ml.

Производител: Есенса д.о.о. Слободна Зона Белград, Вилине воде бб, Република Србија,
www.esensa.rs

Увозник и дистрибутер: Септима доел, Христо Татарчев 13 бр.9, Скопје

Зошто настанува првутот и што би требало да знаете за себороичен дерматит?

Причината за појава на првут во поголемиот број на случаи е себороичен дерматитис (себороичен егзем). До 50% од возрасната популација страда од првут кој се појавува во вид на растресити лушпи (сквами) на кожата на главата, но често и од воспаленија на кожата на главата, кои се манифестираат со црвенило. Себороичниот дерматитис е хронично и непријатно заболување на кожата, кое може да се сретне на различни подрачја на кожата, главата, ушите, веѓите, очните капаци, носот, назолабијалните набори, средишниот дел од градниот кош. Себороичниот дерматитис не е заразен. Се појавува кога ќе се скрати процесот на обновување на клетките на кожата на главата, што доведува до забрзано лупење на рожнатите клетки на кожата, кои потоа се лепат и создаваат видливи лушпи. Главниот предизвикувач на овие промени е габичката *Pityrosporum ovale* (*Malassezia furfur*), поради која настануваат микроинфламации на масните подрачја на главата и кожата, што доведува до чешање и неретко оштетување на фоликулите на влакната и нивно отпаѓање. Причините кои може да го зголемат ризикот од појава на оваа состојба може да бидат условени со наследен фактор, хормонални промени, физички и емоционален стрес, неадекватна исхрана, неповолни временски услови, гојазност.

Доколку симптомите на себороичен дерматит и појава на првут не се намалат при подолго користење на **BURJA шампонот против првут и за јакнење на косата**, особено во ситуации кога покрај инфекции се формираат кругови, кора или зафатеното подрачје стане многу црвено и болно, потребно е да се обратите на дерматовенеролог. Препорака е да после пропишаната и временски одредена терапија со медицински средства, развојот на габичките на влакнестиот дел на главата се држи под контрола со редовно користење на специјално формулираниот **BURJA шампон против првут и за јакнење на косата**. Со правилна и честа употреба на препаратот, успешно може да се контролираат себороичниот дерматитис и појавата на првут.